

## ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВОТО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

(1) Овие Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен-случај (незгода) - (во понатамошниот текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување членови на домаќинство од последици на несреќен случај што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Сава осигурување а.д. Скопје (во понатамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурување може да биде секој член на домаќинството или правно лице во случај на колективно осигурување.

(3) Со овие Дополнителни услови се регулираат односите помеѓу договоруваачот на осигурувањето и осигурувачот по договорените облици на осигурување за во случај на:

- смрт од последици на несреќен случај;

- смрт од болест;

- траен губиток на општата работна способност (инвалидитет) од последици на несреќен случај;

За вклучување на ризикот смрт од болест кај индивидуалните договори за осигурување, осигурувачот може да побара понуда за здравствената состојба.

### СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 2

(1) По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членовите на домаќинството од своето раѓање до навршување на 75 години. Членови на домаќинство се сметаат: брачните другари, децата, родителите и останатите членови на заедничкото домаќинство кои во полисата или во приложен список кон неа се наведени поименично. Под домаќинство се подразбира секоја фамилија или друга заедница на лица, чии членови заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи. Членови на домаќинство кои живеат - престојуваат во друго место (на школување, воени лица, или на привремена работа итн.) можат да се осигуруваат како членови на домаќинството.

(2) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови се осигурани без оглед на здравствената состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 10 став 1 точка 4 од Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

### ПОЧЕТОК И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

#### Член 3

(1) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, жениње и т.н.) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е на сила до истек на тековната година на осигурувањето.

### ОБЕМ НА ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

#### Член 4

(1) Кога ќе настане несреќен случај, во смисла на овие Дополнителни услови, осигурувачот ги исплатува осигурените суми кои се договорени во договорот за осигурување.

(2) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт од болест, осигурувачот е должен да исплати:

1) 50% од договорената осигурена сума ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;

2) 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума;

3) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување;

4) целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.

5) осигурувачот е должен да ја исплати договорената сума кога смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци на траење на осигурувањето кај договорите за осигурување кои се обновени пред истек на претходниот договор за осигурување.

(3) Целата осигурена сума за случај на смрт поради болест ја исплатува осигурувачот на корисникот и ако осигуреничка почине во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето за време на бременост или породување;

(4) Ако настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на осигурувачот.

### ОСИГУРЕНИ СУМИ

#### Член 5

(1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за поодделен осигурен случај.

(2) Со договорот за осигурување мораат да бидат осигурени сите членови на домаќинството на исти осигурени суми. Доколку договоруваачот не ги опфатил сите членови што живеат во домаќинството при настанување на осигурен случај осигурената сума се намалува во сразмер помеѓу платената премија и премијата што би требало да се плати според вистинскиот број на членовите на домаќинството.

### ВАЖНОСТ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ

#### Член 6

(1) На осигурувањата склучени по овие Дополнителни услови се применуваат и Општите услови за осигурување лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со овие Дополнителни услови.

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 7

(1) Овие Дополнителни услови влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се применуваат од 01.01.2015 година, со што престануваат да важат Дополнителните услови за осигурување членови на домаќинство од последици на несреќен случај (незгода) донесени од страна на Одборот на директори од 24.12.1993 година.

**САВА осигурување, а.д. Скопје**  
**Одбор на директори**  
**Претседател**  
**Рок Мољк**

